

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Мај 2021 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2020 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2020 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2020 година	7
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	 8-25
Прилози:	
- Годишна сметка за 2020 година	
- Извештај за работење за 2020 година	



До

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

Скопје, 27.05.2021г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2020 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната

презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје на ден 31 Декември 2020, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2020 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2020 година.

Скопје, 27 Мај 2021 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,




Данче Зографска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2020 година

во 000 МКД

	Белешки	2020	2019
Приходи од продажба	5	18,122	9,580
Останати деловни приходи	5	4	11
Промени во залихи почетни и крајни		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		(181)	(185)
Трошоци за сировини и материј.	6	(139)	-
Услуги	6	(3,268)	(2,768)
Останати трошоци од работење	6	(4,645)	(2,590)
Трошоци на вработени	7	(1,672)	(1,505)
Амортизација	6	(278)	(37)
Вредносно усогласување	6	-	-
Други трошоци	6	-	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		7,943	2,506
Приходи од финансирање	8	-	-
Расходи од финансирање	9	(404)	(459)
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		7,539	2,047
Данок од добивка	10	(1,079)	(315)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>6,460</u>	<u>1,732</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>6,460</u>	<u>1,732</u>
Добивка по акција		38.001,00 мкд	10.188,00 мкд

Во Скопје



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2020 година

во 000 МКД

	Белешки	2020	2019
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	-	-
Материјални средства	13	2,215	61
Финансиски вложувања	14	86,816	86,816
<i>Вкупно нетековни средства</i>		89,031	86,877
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	15	335	335
Побарувања од купувачи	16	183	251
Останати краткор. побарувања	17	25	25
Пари и парични еквивал.	18	4,000	2,686
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		4,543	3,297
ВКУПНО СРЕДСТВА		93,574	90,174
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц. главнина)	19	6,795	6,795
Законски резерви		533	533
Акумулирана добивка		46,276	44,544
Нето добивка од теков. година		6,460	1,732
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		60,064	53,604
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>		-	-
Краткорочни финансиски обврски	20	25,520	27,880
Краткорочни обврски кон поврзани	22	6,698	7,980
Краткорочни обврски кон добав.	21	331	146
Останати краткорочни обврски	22	93	153
Обврски за даноци, придонеси и др.	22	868	411
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		33,510	36,570
<i>Вкупно обврски</i>		33,510	36,570
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		93,574	90,174

Во Скопје



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2019 год.	6,795	533	44,502	42	51,872
Распред. на добивка	-	-	42	(42)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2019 год.	-	-	-	1,732	1,732
Состојба 31.12.2019 год.	6,795	533	44,544	1,732	53,604
Состојба 01.01.2020 год.	6,795	533	44,544	1,732	53,604
Распред. на добивка	-	-	1,732	(1,732)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2020 год.	-	-	-	6,460	6,460
Состојба 31.12.2020 год.	6,795	533	46,276	6,460	60,064

Во Скопје



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2020	2019
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	7,539	2,047
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	278	37
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-
Платен данок на добивка	(1,079)	(315)
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	68	(84)
Зголемување за залихи	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	185	20
Зголемување на останати обврски	(1,342)	1,074
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	457	337
	(1,433)	1,069
Нето прилив од деловни активности	6,106	3,116
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (отуѓување) на НПО	(2,432)	(53)
Зголемување на долг.вложувања	-	-
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(2,432)	(53)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	(2,360)	(551)
Исплатена дивиденда	-	-
Нето промени од финансиски активности	(2,360)	(551)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	1,314	2,512
Пари и парични еквиваленти на Почетококот на пресметковниот период	2,686	174
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	4,000	2,686

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



Терзиќ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги. Друштвото на крајот на 2020 година има 3 вработени лица.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 12.03.2021 година

ПАНДЕМИЈАТА ОД COVID-19 И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ

2020 година ќе биде запаметена по застрашувачката пандемија COVID-19, која започна на почетокот на годината и завладеа следните десет месеци од годината со целиот свет. Почетокот на пандемијата, со цел за нејзино запирање, го одбележа забавување на стопанската активност, дури и тотално згаснување на некои стопанските дејности, во производниот и услужниот сектор меѓу кои и транспортот, затварање траеше различно, од три до шест месеци, по што следеше постепено олабавување на мерките со примена на утврдени протоколи, со намалување на искоритеноста на капацитетите, односно со намалување на бројот на присутни посетители или корисници. За намалување на последиците од пандемијата Владата презема повеќе монетарни и фискални мерки, за помош на најзагрозените категории дејности.

Успорувањето на економските текови, преку намалување на потрошувачката, доведе до намалување на реалниот БДП за 4,6% во 2020 година, а инфлацијата во истиот период достига 2,2%, со тенденција за забрзано зголемување. Пандемијата доведе до намалување на приходите на повеќето стопански субјекти, а некои дури неможеа да го издржат товарот од новонастанатата состојба и пропаднаа.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2020 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2020 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2020 години во денари

Валута	31.12.2020	31.12.2019
1 ЕВРО	61,6940	61,4856

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2020 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%
- Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои

произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, финансиските обврски и инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и

загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден сегменти, и деловните приходи ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2019 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за 2020 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од домашни правни лица плаќа договорни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно поголем број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

На 31.12.2020 година Друштвото имало вкупно 4.208 илјади МКД финансиски средства, краткорочни и вкупно 33.510 илјади МКД краткорочни финансиски

обврски.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвојува за резерви но не сеуште до 1/10 од запишаниот капитал.

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Приходи од продажба-услуги на поврз.друштва	2,604	2,615
Приходи од продажба-услуги во земјата	15,518	6,707
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	-	258
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>18,122</u>	<u>9,580</u>
Приходи од отписи на обврски и наплатени побарувања	4	11
Други приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>4</u>	<u>11</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>18,126</u>	<u>9,591</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Набавна вредност на продадени стоки	181	185
Потрошени сировини и материјали	47	-
Потрошена енергија	92	-
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	-	-
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>139</u>	<u>-</u>
Транспортни, телеком и други услуги	148	197
Наеми	1,471	2,538
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	212	-
Останати услуги	1,437	33
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>3,268</u>	<u>2,768</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Трошоци за вработени - бруто плати	1,074	1,183
Други трошоци за вработени	598	322
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>1,672</u>	<u>1,505</u>
<i>Амортизација</i>	<u>278</u>	<u>37</u>
Трошоци за надомест на одбори	3,106	1,144
Репрезентација	566	392
Осигурување	17	-
Банкарски провизии	36	21
Даноци, такси и царини	7	8
Професионални и други услуги	913	1,025
Останати трошоци од работење	-	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>4,645</u>	<u>2,590</u>
Кусоци, кало, растур	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	-	-
Расходи од поранешни години	-	-
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>10,183</u>	<u>7,085</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Нето плати	721	801
Придонеси на плати	52	57
Даноци на плати	301	325
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>1,074</u>	<u>1,183</u>
Останати трошоци на вработени	598	322
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>1,672</u>	<u>1,505</u>

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Вкупни приходи од финансирање	-	-

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Камати по кредити и позајмици	402	459
Негативни курсни разлики	2	-
Вкупни расходи од финансирање	404	459

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Добивка пред оданочување	7.539	2.047
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	510	392
Останати непризнаени расходи	2.745	715
Основа за данок на добивка од 10%	10.794	3.154
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	10.794	3.154
Пресметан данок на добивка	1.079	315
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	1.079	315
Ефективна даночна стапка	14,32%	15,41%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето добивката од 2019 година не е распределена и е пренесена на акумулираната добивка.

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во 000 МКД		
	Развој	Софтвери	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2019	-	49	49
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2019	-	49	49
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2019	-	49	49
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2019	-	49	49
Нето вредност на 31.12.2019	-	-	-
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2020	-	49	49
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2020	-	49	49
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2020	-	49	49
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2020	-	49	49
Нето вредност на 31.12.2020	-	-	-

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2019	5,506	-	5,506
Набавки во тек на год.	53	-	53
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2019	5,559	-	5,559
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2019	5,461	-	5,461
Амортизација	37	-	37
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2019	5,498	-	5,498
Нето вредност на 31.12.2019	61	-	61
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2020	5,559	-	5,559
Набавки во тек на год.	2,432	-	2,432
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2020	7,991	-	7,991
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2020	5,498	-	5,498
Амортизација	278	-	278
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2020	5,776	-	5,776
Нето вредност на 31.12.2020	2,215	-	2,215

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД

	31.12.2020	31.12.2020
Вложување во придружни друштва*	86,816	86,816
Откупени сопствени акции	-	-
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувањ	86,816	86,816

15. ЗАЛИХИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
Вкупно залихи	335	335

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Побарувања од купувачи во земјава	1,083	1,151
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(900)	(900)
Вкупно побарувања од купувачи	183	251

17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2020	31.12.2019 31.12.2020
Побарувања за дадени аванси	25	25
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	-	-
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно други побарувања	25	25

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2020
Пари на денарски сметки и во благајна	4,000	2,686
Пари на девизни сметки и во благајна	-	-
Парични депозити по видување	-	-
Вкупно парични средства	4,000	2,686

19 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственост	Број на акции 01.01.2020	%	Промени	Број на акции 31.12.2020	%
Орданчо Перчинков	135	79.4%	-	135	79.4%
Ангел Димитров	35	20.6%	-	35	20.6%
Вкупно	170	100%		170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, односно вкупна 110.500,00 ЕУР, а во сметководствената евиденција е изразена во МКД.

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Кратк.обврски кон поврзани субјекти во земјата	21,854	24,214
Кратк.обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3,666	3,666
Вкупни крат.финансиски обврски	25,520	27,880

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	9,763,686	за 12 месеци	СКИБОР+1
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	12,090,690	достасана кама	СКИБОР+1
Позајмица од физичко лице	МКД	3,665,918	достасана	СКИБОР+1

21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Добавувачи во земјата	331	146
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	331	146

22. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Обврски кон поврзани друштва	6,698	7,980
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	62	126
Обврски за придонеси на плати	31	27
Тековни даночни обврски	868	411
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	7,659	8,544

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
Обврски кон добавувачи	6,698	7,980
Краткорочни финансиски обврски	21,854	24,214
	-	-
Вкупни обврски кон поврзани субјекти	28,552	32,194

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

24. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2020 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2020 година.